

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

## **О д л у к а**

**за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица**

### **Член 1**

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица, со површина од 0,69ха. кој граничи:

- осовина на ул.„24ти Октомври“;
- осовина на ул.„Жртви на фашизмот“;
- осовина на ул.„Васил Сурчев“;
- крак на ул.„24ти Октомври“.

### **Член 2**

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

### **Член 3**

Втората јавна анкета ќе трае од 25.06.2020 година до 01.07.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 29.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

### **Член 4**

ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица), ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

### **Член 5**

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

### **Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3657/2  
19.06.2020 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски